



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА ФЕДЕРАЛНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 23

Скопје, четврток 8 ноември 1945 год.

Год. I

Службен весник на федерална Македонија излегуе
повремено. Ракописите се пракјат на адреса: Службен
весник на федерална Македонија — Скопје.
Ракописите не се враќат

Цена 2 динари од табак. Претплата за 6 месеци 110
динари. Огласите се приемот по тарифата, објавена
во Службен весник бр. 10. Чековна сметка бр. 83-109.

148

Решение на Земската изборна комисија

Земската изборна комисија за федерална
Македонија во состав: претседател Коста Та-
сев, секретар Даре Џамбас и членови Мито
Димитриевски, Асен Симитчиев, Кемал Аголи
и Димитар Јаковлев, на заседанието си од
5.XI.1945 година донесе следното

РЕШЕНИЕ

По предложение на подносителите на
земската кандидатска листа на Народниот
Фронт за Скупштината на народите на Уста-
вотворната скупштина. другарите Лазо Ку-
лишевски, претседател на Народната влада,
Димитар Влахов, претседател на Народниот
Фронт на Македонија и Хаџи Мустафа Хасан
Шукри, п. претседател на Народниот фронт
на Македонија, се изменуе земската листа
така да на место умрениот кандидат Недел-
ковски Панче Атанасов, полковник од Југо-
словенската Армија дојди Костов Д-р Борис
Спиров, секретар на Президиумот на Народ-
ното Собрание на Македонија а за заменик
Милошевски Тихомир Ристов полковник од
Југословенската армија од Дебар.

Секретар,
Даре Џамбас с. р.

Претседател,
Коста Тасев с.р.

Членови:

1. Мито Димитриевски с. р.
2. Асен Симитчиев с. р.
4. Димитар Јаковлев с. р.
3. Кемал Аголи с. р.

149

УРЕДБА ЗА НАЕМНИТЕ ОДНОШЕНИЈА ВО ЗЕМЈО- ДЕЛИЕТО НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ФЕДЕРАЛНА МАКЕДОНИЈА

Чл. 1.

Наемните одношенија за ниви, лозја, бав-
чи и др. кои важеа през стопанската 1944/45
година, се продолжуе и за 1945/46 година.

Чл. 2.

Сопствениците на земјата немаат право
да откажуваат на досегашните наематели за
1945/46 година, независно да ли договорот
за наем е писмен или усмен, во пари или во
натура.

Чл. 3.

Нарушителите на оваја уредба ќе се на-
кажуваат со глоба во износ на тројен размер
на бруто приходи од годишниот принос на
земјата која е издадена под наем. Глобата се
исчислува на основание на добиената по-
следна култура.

Чл. 4.

Сите спорон по оваа уредба се разгле-
дуваат од околските народни одбори.

Чл. 5.

Оваја уредба влегува во снага од денот
на објавуенето и во Службен весник на фе-
дерална Македонија.

Министер на земјоделието
и шумарство
Б. Фотев с. р.

Максимиранја на цени

150

По наложената потреба, а на основание
Решението на Привредниот совет на Д. Ф. Ј.
бр. 9067 од 28.IX.1945 год. и по предложение
на Министерството на земјоделието и шумар-
ството на федерална Македонија бр. 7028 од
25.X.1945 год. Министерството на трговијата
и снабдуењето на федерална Македонија до-
несуе следното

РЕШЕНИЕ

За максимирање на цените на
виното и ракијата

Чл. 1

Се максимираат цените на виното од
производителите и трговците производители
по следниот начин:

1. Вино (од племенита лоза) до 9 мали-
гана по 2 дин. за 1 малиган.

2. Вино столно од 9.1 — 11 малигана по 2,30 дин. за 1 малиган
3. Вино столно од 11.1 — 14 малигана по 2,50 дин за 1 малиган.
4. Вино столно преку 14 малигана по 22,70 дин за 1 малиган
5. Сортни вина како: малага, ризлинг и хамбург:
- од 9.1 — 11 малигина по 2,50 дин. за 1 малиган.
- од 11.1 — 14 малигана по 2,70 дин. за 1 малиган.
- преку 14 малигана по 2,90 дин. за 1 малиган.
5. Стари добро очувани вина со 0,20 дин за 1 малиган повеќе од горните цени. Горните цени се без државни и месни дажбини.

Чл. 2

Вина послаби од 9 малигана и таја од директно хибриди не смејат да се продават за консумација а само за преработка.

Чл. 3

Се максимираат цените на ракијата од производителите и трговците производители по следниот начин:

1. Ракии од 25% до 35% јачина:
 - а) сливова и од други овоштија по 2 дин. за 1 степен.
 - б) гроздова по 2,30 дин. за 1 степен.
 - в) стара ракија со 0,30 дин. за 1 степен повеќе од горните цени.
2. Ракија од 35% до 49% јачина.
 - а) сливова и од други овоштија по 2,30 дин. за 1 степен.
 - б) гроздова по 2,50 дин. за 1 степен.
 - в) стара ракија со 0,30 дин. за 1 степен повеќе од горните цени.
3. Ракија анасонлија со 0,20 дин. за 1 степен повеќе од горните цени. Горните цени са без државни и месни дажбини.

Чл. 4

Трговците со вино и ракија можат да се пресметуваат врху набавната цена најмногу 15% бруто печалба на едро плус превозните трошкови, а крчмите и препродавците на дребно најмногу до 25% бруто печалба.

Чл. 5

Ресторантите и угостителските заведе- нија ке заручунават бруто печалби согласно решението бр. 6950 од 22-VIII-1945 год.

Чл. 6

Цените предвидени со оваја наредба са за вина и ракии произведени во Македонија. За внесените количини од другите федерални единици цената ке се определува од народните одбори, на основание уредно издадените фактури, потврдени од народниот одбор од каде и е стоката закупена.

Чл. 7

Народните одбори ке максимират цените на дребно согласно цените предвидени со овоа решение.

Чл. 8

Овоа решение влегува во сила од денот на објавуењето му.

Министер на трговијата и снабдуењето

Т. Ношпад, с. р.

151

На основание наредбата бр. 6554 од 23-X-1945 год. за максимирање на цените на основните животни намирници, Министерството на трговијата и снабдуењето на федерална Македонија донесуе следното дополнително

РЕШЕНИЕ

За максимирање на цените на месото во продажба на дребно

Чл. 1

Цените на месото се максимират по следниот начин:

I. Свинското месо

1. Пресното свинско месо
 - Во Скопје до Дин. 50 за 1 кгр.
 - во Битола и Охрид до Дин. 46 за 1 кгр.
 - во другите градови до Дин. 44 за 1 кгр.
2. Црн дроб и слезина по горните цени.
3. Глава одбрана на секаде по 20 дин. за 1 кгр.
4. Сланина
 - Во Скопје, Битола и Охрид до Дин. 70 за 1 кгр.
 - во другите градови до Дин. 60 за 1 кгр.
5. Чемеркинки
 - Во Скопје, Битола и Охрид до Дин. 60 за 1 кгр.
 - во другите градови до Дин. 50 за 1 кгр.
6. Свинска маст
 - Во Скопје, Битола и Охрид до Дин. 80 за 1 кгр.
 - во другите градови до Дин. 70 за 1 кгр.

II. Говедско, овчко и козје месо

1. Пресно месо
 - Во Скопје до Дин. 30 за 1 кгр.
 - во Битола и Охрид до Дин. 28 за 1 кгр.
 - во другите градови до Дин. 26 за 1 кгр.
2. Мозок, црни дроб, език, слез по истите цени како месото.
3. Шкембе очистено, глава одрана и бел дроб
 - Во Скопје и другите градови по 14 дин. за 1 кгр.

III. Телешко месо

1. Пресно месо
 - Во Скопје до Дин. 32 за 1 кгр.
 - во Битола и Охрид до Дин. 30 за 1 кгр.
 - во другите градови до Дин. 28 за 1 кгр.
2. Црн дроб, мозок, слез и срце по цени како за месото.
3. Шкембе очистено, глава одрана и бел дроб по 14 дин. за 1 кгр. за сите места.

Чл. 2

За да се запази стоката од прекомерно уништуење забранува се колење, продажба и готвене на месо во среда и петок.

Чл. 3

Секоје прекршуење на прописите на овоа Решение ке се казни строго по законот за борба против шпекулата и привредната саботажа.

Чл. 4

Се задолжуат Народните одбори да превземат потребни мерки за спроведување во дело на прописите на овоа Решение.

Чл. 5

Овоа Решение стапује во сила од денот на објавувањето му во „Службен весник“.

Министер на трговијата и снабдувањето

Т. Ношпал, с. р.

152

На основание наредбата бр. 6554 од 23-X-1945 год. за максимирање на цените на основните животни намирници, Министерството на трговијата и снабдувањето на федерална Македонија донесе следното

РЕШЕНИЕ

За максимирање на цените на граот

Чл. 1

Се максимира цената на граот од производителите франко околицјскиот центар на производителниот реон на едро со најмногу до 2% примеси:

- а) ситен гра до Дин. 8 за 1 кгр.
б) едер гра до Дин. 10 за 1 кгр.

Чл. 2

Народните одбори ке максимират цената на граот во продажба на дребно рачунајќи врху горните цени превозните трошкови и бруто печалба на едро најмногу до 10%, на дребно најмногу до 20%.

Чл. 3

Овоа Решение влегуе во сила од денот на објавувањето му во „Службен весник“ на федерална Македонија.

Министер на трговијата и снабдувањето

Т. Ношпал, с. р.

153

Наредба за распределение на јагленот

Со цел да се распределбата на јагленот кои се добива од земските легнитови во Македонија изврши плански

НАРЕДУВАМ

1. Распределбата на јагленот ке го врши Министерството на индустријата и рударството на федерална Македонија за сите: фабрики, установи, војската и т. н. издавајќи им месечни континенти.

2. Распределбата на јагленот за населението ке го вршат народните одбори, на који

ке им се отпуштат од Министерството на индустријата и рударството на федерална Македонија месечни континенти за таја цел.

3. Управата на лигнитовите рудници, јагленот ке го доставува во границата на одобрените континенти од Министерството на индустријата и рударството на федерална Македонија.

4. Управата на лигнитовите рудници секои понеделник ке поднесува обавезно извештај за остворената продукција и издадените количества на јаглен а по одобрените континенти од Министерството на индустријата и рударството на федерална Македонија.

пом. министер

на индустријата и рударството
А. Симитчиев с. р.

154

П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ НА УПРАВАТА НА НАРОДНИТЕ ИМОТИ НА МАКЕДОНИЈА „УНИМА“

Чл. 1

Управата на народните имоти на Македонија „УНИМА“ је државна установа при Претседателството на народната влада на Федерална Македонија.

Чл. 2

Во надлежност на „УНИМА“ спага:

а) обхваќање и евидентирање на сета имовина во државна својина под привремена принудна (државна) управа или државен секвестар на основаније:

1) Решението на АВНОЈ од 21.XI.1944 год.

2) Закон за постување со имотот кои сопствениците мораа да го напуштат во токот на окупацијата и кој им е изземен од окупаторот и неговите помагачи, од 24 мај 1945 година.

3) Законот за заштита на народните имоти и управлението со нив, од 24 мај 1945 година.

4) Законот за конфискацијата на имотот и за извршените конфискации од 9 јуни 1945 година.

5) Напатствија за спроведување на законот за постување со имотот, кој сопствениците морале да го напуштат во токот на окупацијата и за имотот кој е изземен од страна на окупаторот и неговите помагачи од 20 јули 1945 година.

6) Аутентичното толкување на отделните членови, ставови и точки од Законот за конфискација и за спроведување на конфискацијата од 3 август 1945 година.

7) Аутентичното толкување на чл. 2 на Решението на АВНОЈ, „Службен лист“ Д. Ф. Ј. бр. 39.

8) Правилникот за организацијата на Државна управа народних добара ДУНД од 18 август 1945 година, како и другите закони или посебни прописи кој се донесени или ке се донесат.

б) Да управлава со овие имоти согласно прописите за неината надлежност као и контрола над работата во врска со оваа имовина сем онаја која је предадена на некоје од министерствата на стручно рукование.

в) да управлава, води надзор и правно старање и на тие имоти кои по друг основ и бидат дадени или поверени на УНИМА.

г) Да дава напатствија, врши контрола и надзор над подручните и органи.

Чл. 3

Имотите кои по квалитетот на работата барат стручност, УНИМА ќе ги повери на стручно и финансиско раководство на ресорните стручни министерства.

Горе предвиденото предавање ќе стане д комисија која ќе састави попис и процена на дотичниот имот.

По одношение на овие имоти УНИМА и потаму задржава следните работи.

а) заштита на имовинско-правните интереси и водење на правните спорови;

б) давање на правни совети и мненија; и
в) водење на правната и општата евиденција.

УНИМА е овластена да и понатаму врши контрола над претпријатието и зима потребните сведенија во делокругот на нејната работа во согласие со министерството под чие раководство е дотичниот имот. Министерствата се задолжават да дават тие сведенија на УНИМА.

Чл. 4

Имотот од чл. 2 кој не е предаден и не се предава на стручно раководство ни на министерствата, остануе под непосредно раководство на УНИМА и на нејните подручни органи.

Имотот кој подлежи на расипуење, или кои е потрошен и непродуктивен, или кој е неподнесен да го државата експлоатира, или е нерентабилна, УНИМА ќе го продаде или ќе го даде под наем. За оваа продавање и одавање под наем накнадно ќе се донесе специјален поступок.

Чл. 5

На чело на УНИМА стои директорот, кого во отсуствие заменуе помошник директор.

Директорот и помошник директорот ги поставуе Претседателството на народната влада.

Чл. 6

УНИМА се дели на три отсека и тоа:

1) Општи отсек (секретаријат) кој има овие реферати:

а) персонални, б) архива, и в) регистра-тура, благајна и књиговодство и економат.

2) Евидендни отсек кој има овие реферати:

а) општа евиденција на народните имоти;
б) посебна евиденција на индустриските, рударските, трговските и саобраќајните претпријатија; згради, полски имоти, шуми и движимите имоти.

3) Правни отсек кој има овие реферати:

а) правно обухватање и евидентирање;

б) давање на правни мненија и спорови; и
в) контрола и ликвидација на претпријатија.

Директорот на УНИМА може по потреба на работата да састави, одвоји или укине некоји реферати по саслушање на шефот или шефовите во чиј делокруг спаѓа дотичниот реферат.

Чл. 7

На чело на отсекоот стои шеф на отсекоот кого го поставуе Претседателството на народната влада на предлог на директорот на УНИМА.

Чл. 8

Чиновниците и службениците на УНИМА се државни чиновници и на нив се применуваат прописите кои важат за државни чиновници. Тие се поставуваат и се разрешаваат од должност од Претседателството на народната влада, а на предлог на директорот на УНИМА.

Чл. 9

За спроведуење на работата од својата надлежност, УНИМА има свои органи при окружните одбори, односно околиски народни одбори.

За град Скопје и Битола УНИМА има посебна градска управа на народните имоти за вршење на работите од надлежноста на УНИМА.

Организацијата и надлежноста на овие подручни и органи, ќе се пропише со друго напатствие.

Чл. 10

УНИМА има свој самостојателен годишни буџет кој влегуе во општиот земски буџет.

Редовните и ванредните приходи на УНИМА одат во земската благајна, а сите расходи по нејниот буџет пак се покриват од земскиот буџет.

Чл. 11

Финансирањето и управението на имотите, односно претпријатијата кое Управата на народните имоти на Македонија во смисол чл. 3 на овој Правилник, го поверила на надлежните министерства на народната влада на федерална Македонија на стручно раководство, ќе пропише и ќе го обезбеди одговорно министерство со согласие на Претседателството на народната влада на федерална Македонија.

Чл. 12

Овластуе се Управата на народните имоти на Македонија да на основание и во смисол на овој Правилник изработи потребните напатствија со кои ќе се разработи начинот за извршуење на неговите задатци.

Одвојено, се стават во должност на Управата на народните имоти на Македонија да брзо изработи:

а) Правилник за организација и начин на работата при народните одбори.

б) Упутство за разграничуење надлежностите меѓу Управата на народните имоти и надлежните министерства на кои УНИМА им поверила извесни имоти или претпријатија на

водство во смисол на чл. 3 од овој Правилник. непосредно нивно стручно и пословно раководство во смисол на чл. 3 од овој правилник

Овоа упутство ќе се припреми споразумно со надлежните органи на поменатите Министерства.

в) Напатствијата за поступакот по кој ќе се изврши продавањето и давањето под наем на имотот од чл. 4 на овој Правилник став 2 имајќи пред вид прописите на законот од 24 V 1945 год. во поглед на секвестрираните имоти, нарочно на тие ставови каде се збори со располагањето, ќе се изврши споразумно со надлежниот суд.

Сите овија напатствија предварително ќе бидат поднесени на одобрење на Претседателството на народната влада на федерална Македонија и тие ќе бидат составен дел на овој Правилник кога ќе се потпишат од Претседателството на народната влада на Македонија.

Чл. 13

Директорот на УНИМА е овластен да дава сите потребни напатствија од надлежноста на УНИМА.

Чл. 14

Реорганизацијата на УНИМА по одредбите на овој Правилник ќе се изврши постепено и без штета по редовното досегашно послушење.

Чл. 15

Овој Правилник влегуе во сила со денот на потпишувањето му.

П. претседател на Народната влада
на Македонија и Министер
на Финансите

Љ. Арсов, с. р.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ФЕДЕРАЛНА МАКЕДОНИЈА ОГЛАСЕН ДЕЛ

СУДСКИ ОГЛАСИ

61

I. Согласно чл. 15 од Законот за конфискацијата „Службен лист“ Д. Ф. Ј. Бр. 40 од 12. VI. 1945 год. и неговото аутентично толкување „Службени лист“ Д. Ф. Ј. Бр. 56 од 5. VIII. 1945 год. се објавуе извод од пресудата на Вишиот војни суд при Главниот штаб на Југословенската армија за Македонија Бр. 87 од 24 мај 1945 год. со која е осуден на конфискација на имотите на Лазар Тр. Пешев, трг. од Куманово, а која гласи:

Вишиот војни судски совет при Главниот штаб на Југословенската армија за Македонија ја разгледа пресудата на Воениот суд на Скопската воена област совет при Кумановското воено подручие од 13 мај 1945 год. Бр. 219, за кривични дела спекула против оптужениот:

Лазар Тр. Пешев, трг. од гр. Куманово и го осудува како следва:

Лазар Тр. Пешев, трг. од гр. Куманово се осуди на казна од (1) една година присилна работа, конфискација на 1/2 половината од целокупниот му имот и конфискација на укриените и недеklarирани стоки.

II. Согласно чл. 7 од цитираниот закон и неговото аутентично толкување во истиот „Службен лист“ се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавувањето на оваја објава во „Службен весник“ на федерална Македонија, пријават на овој суд своите барања.

Од Околинскиот народен суд во Куманово, Бр. 1914/45.

62

I. Согласно чл. 15 од Законот за конфискацијата „Службен лист“ Д. Ф. Ј. Бр. 40 од 12. VI. 1945 год. и неговото аутентично толкување „Службени лист“ Д. Ф. Ј. Бр. 56 од 5. VIII. 1945 год. се објавуе извод од пресудата на Вишиот војни суд при Главниот штаб на Југословенската армија за Македонија Бр. 87 од 24 мај 1945 год. со која е осуден на конфискација на имотите Трајко Вас. Стефанов, трг. од Куманово, а која гласи:

Вишиот војни судски совет при Главниот штаб на Југословенската армија за Македонија ја разгледа пресудата на Воениот суд на Скопската воена област — совет при Кумановското воено подручие од 13 мај 1945 год. Бр. 219 за кривични дела спекула против оптужениот:

Трајко Вас. Стефанов, трг. од Куманово и го осудува како следва:

Трајко Вас. Стефанов, трг. од Куманово се осуди парично на 20.000 дваесет хилјади динара и конфискација на запленилите стоки.

II. Согласно чл. 7 од цитираниот закон и неговото аутентично толкување во истиот „Службен лист“ се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник“ на федерална Македонија, пријават на овој суд своите барања.

Од Околинскиот народен суд во Куманово, Бр. 1915/45.

63

I. Согласно чл. 15 од Законот за конфискација „Службен лист“ ДФЈ бр. 40 и неговото аутентично толкување „Службен лист“

ДФЈ бр. 56, се објавуе изводот од пресудата на Вишиот војен суд на Југословенската армија бр. 1723 од 28 август 1945 година, со која е осуден на конфискација на имотите Георги Верјаминов од с. Гари галичка околија, а која гласи:

1. Георги Венјаминов се осудува на 20 години строг затвор со присилна работа, и конфискација на имовината му..."

II. Согласно чл. 7 од цитираниот закон и неговото аутетично толкување во истиот „Службен лист“ на ДФЈ се канат кредиторите на осудениот, да во рок од 15 петнаесет дена од објавувањето на оваја објава во Службен весник на федерална Македонија, ги пријават на овој суд сите свој рабања.

Од Дебарскиот околиски народен суд бр. 377/45

64

По барање на Никола Ангелов Перковски трг. од гр. Куманово при овој суд се покрена поступок за поништуењето на потврдата издадена од Финансискиот одел при Кумановскиот градски народен одбор под бр. 15 од 2 јануари 1945 година на 427.500 лева.

Се покануе лицето које ја има горната потврда да во рок од еден месец од објавуењето на овој оглас во Службен весник на федерална Македонија, истата е донесе во овој суд или да стави приговор за неиното поништуење. Во противен случај след овој рок истата ќе се смета за поништена.

Околиски народен суд во гр. Куманово бр. 1889/45

65

По барање на Младен Трајков Ангелов од с. Бардовци, при овој суд се покрена поступок за поништуењето на потврдата издадена од Главната комисија за истеглуење и размена на окупационите банкноти во гр. Скопје Серија В. бр. 004453 на 93.060 лева.

Се покануе лицето које ја има горната потврда да во рок од еден месец од објавуењето на овај оглас во Службен весник на федерална Македонија, истата е донесе на овој суд или да стави приговор за поништуењето на потврдата. Во примитивен случај след овој рок потврдата ќе се смета за поништена.

Околискиот народен суд во гр. Скопје бр. 2645/45

66

По барање на Обштинскиот народен одбор с. Шишево скопска околија се покрена поступок при овој суд за поништуење на потврдата издадена од Главната комисија за истеглуење и размена на окупационите банкноти во гр. Скопје Серија В. бр. 10290 а на

131.810 српски динари и 3858 албански франгари.

Се покануе лицето које ја има горната потврда да во рок од еден месец од објавуењето на овој оглас во Службен весник на федерална Македонија, истата е донесе во овој суд, или да стави приговор за неиното поништуење. Во противен случај истата ќе се смета за поништена след овој рок.

Од Околискиот народен суд во гр. Скопје бр. 2731/45

МАЛИ ОГЛАСИ

67

Изгубеното зрелосно свидетелство бр. 94 на Кирил Андонов Бесерков издадено на 6-V-1944 год. од Прилепската гимназија се огласува за невалидна.

68

Личната карта на име Стоиенка Сандева Величкова издадена од бугарските окупациони власти и изгубена е огласуам за невалидна. Стоиенка Сандева Величкова од гр. Крива Паланка.

69

Свидетелство бр. 3695/45 издадено од Обштинскиот народен одбор во с. Горно Врановци Велешка околија е изгубено и го прогасувам за невалидно. Камбер Сулеиман Кеновски од с. Горно Врановци.

СОДРЖАЈ

148	Решение на земската изборна комисија	143
149	Уредба за наемните одношенија во земјоделието на територијата на Македонија	143
150 до 152	Максимирање на цени	143—145
153	Наредба за распределение на јагленот	145
154	Правилник за организација и надлежност на управата на народните имоти на Македонија „УНИМА“	145
61 до 69	Огласен дел	147—148